



**Македонска  
Кошаркарска  
Федерација**



# **СИСТЕМ ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

**3x3**

# СЕЗОНА 2018

Врз основа на член 7 од Правилникот за натпреварување и член 5 и 6 од Пропозициите за натпреварување за 3x3 на Македонската Кошаркарска Федерација (**во понатамошен текст – МКФ**), на предлог на Координаторот за натпреварување и Стручниот совет, Управниот одбор на МКФ на седницата одржана на ден 27.03.2018 година, го усвои следниот:

## СИСТЕМ И КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО 3X3

### 1.ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

- 1.1** Системот за натпреварување во 3x3 во организација на МКФ е усвоен од страна на УО на МКФ.
- 1.2.** Во натпреварувачката сезона 2018, квалификациските турнири и завршниот 3x3 турнир во Република Македонија ќе се организираат во градовите предложени од Здружението за промоција и популаризација на кошарката (во понатамошниот текст 3x3 Баскетбалл) и МКФ.
- 1.3** За сите степени на натпреварување во 3x3, **ќе бидат** на сила Пропозициите за натпреварување за млади на МКФ, прилагодени согласно степенот на натпреварување.

### 2. СИСТЕМ НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

- 2.1** Системот на натпреварување на 3x3 се одредува пред почетокот на сезоната на основа на пријавените градови за организирање на турнири, квалитетот на турнирот и пријавените екипи, календарот на ФИБА натпреварувањата.
- 2.2** 3x3 лигата за сезоната 2018 година ќе се состои од 6 квалификациски турнири, еден финален турнир кој ќе го одлучува 3x3 шампионот на Македонија. На завршниот турнир ќе учествуваат најуспешните 12 екипи од квалификациските турнири и другите FIBA турнири.
- 2.3** 3x3(сателит) турнирот ќе се состои од еден турнир каде победникот ќе

учествуваат најдобрите 16 екипи од регионот. Најдобрата македонска екипа ќе се квалификува на ЧЕЛИНЏЕР турнир.

## **3x3 СЕНИОРИ**

### **3x3 ЛИГА**

Здружението за промоција и популаризација на кошарката 3x3 Баскетбалл Скопје достави список до канцеларијата на МКФ за организирање на 3x3 турнири за сезоната 2018 во вкупно 7 општини/градови.

- 1. ОПШТИНА КАРПОШ**
- 2. ОПШТИНА ЦЕНТАР**
- 3. КУМАНОВО**
- 4. ГОСТИВАР**
- 5. ГЕВГЕЛИЈА**
- 6. ШТИП**
- 7. СКОПЈЕ**

### **3X3 SATELLITE**

Здружението за промоција и популаризација на кошарката 3x3 Баскетбалл Скопје достави список до канцеларијата на МКФ за организирање на меѓународен 3x3 Satellite турнир за сезоната 2018 во еден град.

#### **1.ОХРИД**

## **3x3 НАТПРЕВАРУВАЊЕ**

### **ПРВА ФАЗА**

- 1.1** 3X3 натпреварувањето за сезоната 2018 е составена од 6 квалификациски турнири, еден satellite (сателит) и еден финален турнир.
- 1.2** По одигрување на турнирите пред сателит турнирот (кој ќе се одржи кон крајот на месец Јули), моментално најдобро рангираните **8 екипи** се квалификуваат директно на **сателит турнирот**.
- 1.3** По завршувањето на квалификациските 3x3 турнири, најдобро пласираните **12/16 екипи** ќе се квалификуваат на **финалниот турнир**.

## **САТЕЛИТ ТУРНИР**

- 1.1** Форматот на Сателит турнир како и на сите останати е **класичен**.
- 1.2** Најдобрите **16 екипи** ќе се распределат во **4 групи** по 4 тима. Секоја екипа игра со секого во групата (round robin). Распределувањето во групите се прави според вкупниот број освоени бодови на официјалниот сајт на FIBA,
- 1.3** По завршувањето на групната фаза следува **фазата на елиминации**. Најдобрите 2 екипи од секоја група се квалификуваат во наредната фаза.
- 1.4** Победникот на овој турнир директно ќе се квалификува на еден од ЧЕЛИНЏЕР турнирите.

## **ФИНАЛЕН ТУРНИР**

- 1.1** Форматот на финалниот турнир како и на сите останати е **класичен**.
- 1.2** Најдобрите **12/16 екипи** ќе се распределат во **4 групи** по 3/4 тима. Секоја екипа игра со секого во групата (round robin). Распределувањето во групите се прави според вкупниот број освоени бодови на официјалниот сајт на FIBA,
- 1.3** По завршувањето на групната фаза следува **фазата на елиминации**. Најдобрите 2 екипи од секоја група се квалификуваат во наредната фаза.
- 1.4** Победникот на овој турнир е официјалниот 3x3 државен првак на Република Македонија.

## **3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

- 3.1** Системот и календарот за натпреварување на предлог на Координаторот за 3x3 натпреварувањето и Стручниот совет ги **усвојува** Управниот одбор на МКФ.
- 3.2** Измените и дополнувања на Системот и календарот за натпреварување, се вршат на начин и постапка како што е предвидено и за нивно донесување.

- 3.3** Толкување на Системот и календарот за натпреварување, дава  
Управниот одбор на МКФ.
- 3.4** Системот и календарот за натпреварување, стапуваат на сила со денот  
на нивното усвојување од страна на Управниот Одбор на МКФ, а ќе се  
применува за натпреварувачката 2018 година.

Скопје, Март 2018г.

Здружение за промоција и популаризација  
на кошарката 3X3 Баскетбалл Скопје

Драган Караџовски